

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината
која завршува на 31 декември 2023 и
Извештај на независниот ревизор

Март 2024

СОДРЖИНА

	Страница
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5 - 6
Извештај за промените во капиталот и резервите	7 - 10
Извештај за паричниот тек	11 - 12
Белешки кон финансиските извештаи	13 - 132
Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Годишен Извештај за работењето	

ДО
РАКОВОДСТВОТО И ЕДИНСТВЕНИОТ СОДРУЖНИК НА
ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на придржните финансиски извештаи на ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО Скопје (во понатамошниот текст „Штедилницата“), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2023 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричен тек за годината која завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните од 3 до 132.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од расудувањето на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја разгледува внатрешната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Штедилницата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Штедилницата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“) кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на РМ број 79 од 2010 година.

ДО
РАКОВОДСТВОТО И ЕДИНСТВЕНИОТ СОДРУЖНИК НА
ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО, Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и нејзината финансиска успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Штедилницата е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Штедилницата за 2023 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидирани финансиски извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2023 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Штедилницата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидирани финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023 година.

Скопје, 20 март 2024 година

Драган Димитров, Овластен ревизор
Управител



ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

3

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех

за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2023	тековна година 2022
Приходи од камата	47.163	39.804
Расходи за камата	(8.254)	(5.103)
Нето приходи/(расходи) од камата	38.909	34.701
Приходи од провизии и надомести	8.511	7.498
Расходи за провизии и надомести	(322)	(323)
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	8.189	7.175
Нето приходи од тргување	0	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	0	-
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	(2)	(4)
Останати приходи од дејноста	2.868	3.791
Удел во добивката на придружените друштва	0	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето основа	(4.764)	(3.923)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	0	-
Трошоци за вработените	(27.535)	(25.401)
Амортизација	(3.078)	(2.898)
Останати расходи од дејноста	(13.002)	(12.109)
Удел во загубата на придружените друштва	0	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	1.585	1.332
Данок на добивка	(193)	(151)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	1.392	1.181
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски што се чуваат за продажба*		-
Добивка/(загуба) за финансиската година	1.392	1.181
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	0	
неконтролирано учество	0	
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	0	
разводната заработка по акција (во денари)	0	

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 26 февруари 2024 година.

Управител
М-р Елеонора Згњанин Петровик



Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка

За периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023

Белешка	2023	2022
---------	------	------

Добивка/(загуба) за финансиската година	1.392	1.181
-----------------------------------------	-------	-------

Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)

Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)

Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба

- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви

Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)

Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба

- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех

- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања

- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината

- намалување на ревалоризациска резерва, рекласификувано во

Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови

- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот на паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење

Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење

Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех

24

Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се

прекласификуваат во Билансот на успех

17

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

1.392	—	1.181
-------	---	-------

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 26 февруари 2024 година.

Управител

М-р Елеонора Гоњанин Петровски



Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година
 (сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2023**Активи**

Парични средства и парични еквиваленти
 Средства за тргувanje
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност
 Вложувања во придржани друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)
 Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Останати побарувања
 Запложени средства
 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
 Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
 Одложени даночни средства
 Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување

Вкупна активи**Обврски**

Обврски за тргувanje
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 Депозити на банките
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски
 Посебна резерва и резервирања
 Обврски на данок на добивка (тековен)
 Одложени даночни обврски
 Останати обврски
 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување

Вкупно обврски

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2023	тековна година 2022
18	49.644	49.113
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22.1	-	-
22.2	255.317	243.006
23	7.958	7.982
24	-	-
30.1	-	-
25	322	275
26	-	-
27	-	-
28	5.686	7.045
29	25.103	25.168
30.2	-	-
31	-	-
	344.030	332.589
32	-	-
33	-	-
21	-	-
34.1	-	-
34.2	238.017	222.652
35	-	-
36	4	4.033
37	-	-
38	715	638
30.1	36	29
30.2	-	-
39	4.414	5.785
31	-	-
	243.186	233.137



Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2023 (продолжува)

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2023	тековна година 2022
40	75.607	75.607
	-	-
	-	-
	-	-
	112	112
	15.227	15.227
	9.898	8.506
	100.844	99.452
	100.844	99.452
	344.030	332.589
42	-	-
42	-	-

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 26 февруари 2024 година.

Управител
М-р Елеонора Згоњанин Петровик



Координатор за финансии
Јованка Тодорова

Извештај за промените во капиталот и резервите
За периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на **31 декември 2023 година**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)
за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023

Капитал	Ревалоризацијски резерви			Останати резерви			Задржана добивка		
	Ревалоризациски резерви	Резерва од курсни разлики	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Расположена за останати и резерви	Ограничена за распределба на акционерите	Вкупно капитал и резерви, ком.	Прилагача на акционерите на Банката	Останати и резерви	Ограничена за распределба на акционерите
Ревалоризациски резерви	Резерва од курсни разлики	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Расположена за останати и резерви	Ограничена за распределба на акционерите	Вкупно капитал и резерви, ком.	Прилагача на акционерите на Банката	Останати и резерви	Ограничена за распределба на акционерите	Вкупно капитал и резерви
Резерви за средства за предвремени вложувања	Резерви за времено положиви за ненаплатени кредити	Останати и резерви за странско издавачко резерви	Останати и резерви за странско издавачко резерви	Ограничена за распределба на акционерите	Вкупно капитал и резерви, ком.	Прилагача на акционерите на Банката	Останати и резерви	Ограничена за распределба на акционерите	Вкупно капитал и резерви
Други сопственичиески инструменти	Други сопственичиески инструменти	Законска резерва	Законска резерва	-	-	-	-	-	-
Премии од акции	(Сопственичиески акции)	-	-	-	-	-	-	-	-
Запишан капитал	Запишан капитал	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обарски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиским обрасци кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно сеопфаќата добивка/(загуба) за финансиската година	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издавање за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издавање за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реинвестирања добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	0	0	0	0	0	0	0	0	0
На 31 декември 2022	75.607	0	0	112	0	0	1.181	7.325	0
							(1.109)	1.109	99.452
									99.452

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

Капитал

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од свијет финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

(Сите износи се исказани во шилјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

За периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023

Капитал	Ревалоризациски резерви			Останати резерви			Задржана добивка		
	Резерва за ревалоризација	Резерва за ревалоризација	Резерва за ревалоризација	Останати резерви	Резерви за вложување	Останати резерви	Расположливи резерви, коишто припаѓаат на акционерите на Банката	Странчни финансиски инструменти	Останати резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други споменички инструменти	Резерви за ненаплатени и побарувачка	Резерви за заштита од ризикот	Останати резерви	Останати резерви	Останати резерви	Расположливи за распределба на акционерите
Одложени даночни средства/(обврски) признаани во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Балансот на улоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаани во капиталот и резервите	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно сопствата финансиска година добивка/(загуба) за финансиската година	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392
Трансакции со акционери, признавани во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Извођување за законска рез. издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Погоддени споменички акции	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Трансакции со акционери, признавани во капиталот и резервите	0	0	0	0	0	0	0	0	100.844
На 31 декември 2023	75.607	0	0	0	112	0	15.227	0	8.506

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот Содружник на Штедилницата на 26 февруари 2024 година.

Управител

М-р Елеонора Згњанин Петровик

Координатор за финансии
Јована Тодорова


Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

**Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023**

	Белешка	во илјади денари	
		тековна година 2023	тековна година 2022
Паричен тек од основната дејност			
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		1.585	1.332
Коригирана за:			
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*			-
Амортизацијата на:			
нематеријални средства	15	1.416	1.391
недвижности и опрема	15	1.662	1.507
Капиталната добивка од:			
продажба на нематеријални средства	11		-
продажба на недвижности и опрема	11		-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11		-
Капиталната загуба од:			
продажба на нематеријални средства	16		-
продажба на недвижности и опрема	16		-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	16		-
Приходи од камата	6	(47.163)	(39.804)
Расходи за камата	6	8.254	5.103
Нето приходи од тргуваче	8		-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа			
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	12	20.318	18.054
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	12	(15.554)	(14.131)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа			
дополнителни загуби поради оштетување	13		-
ослободени загуби поради оштетување	13		-
Резервирања			
дополнителни резервирања	38	110	146
ослободени резервирања	38	(3)	(12)
Приходи од дивиденди			-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва			-
Останати корекции		(213)	(233)
Наплатени камати		46.921	39.768
Платени камати		(8.149)	(5.020)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива		9.184	8.101
(Зголемување)/намалување на деловната актива:			
Средства за тргуваче			-
Дериватни средства чувани за управување со ризик			-
Кредити на и побарувања од банки			-
Кредити на и побарувања од други комитенти			-
Заложени средства		(16.629)	(7.750)
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања			-
Задолжителна резерва во странска валута			-
Задолжителен депозит во НБРСМ според посебни прописи			-
Останати побарувања		(73)	178
Одложени даночни средства			-
Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување			-



ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

12

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)


Извештај за паричниот тек (продолжува) За периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2023	тековна година 2022
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргуваче		
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		
Депозити на банки		
Депозити на други комитенти	15.252 (1.366)	17.081 (2.105)
Останати обврски		
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>		
(Платен)/поврат на данок на добивка	6.368	15.505
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	(186)	(76)
Паричен тек од инвестициската дејност	6.182	15.429
(Вложувања во хартии од вредност)		
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	24	(7.982)
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		
(Набавка на нематеријални средства)	(57)	(311)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства		
(Набавка на недвижности и опрема)	(1.597)	(4.973)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата		
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		
(Останати одливи од инвестициската дејност)		
Останати приливи од инвестициската дејност		
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	(1.630)	(13.266)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)		
Приливи од издадените должнички хартии од вредност		
(Отплата на обврските по кредити)	(4.021)	4.009
Зголемување на обврските по кредити		
(Отплата на издадените субординирани обврски)		
Приливи од издадените субординирани обврски		
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		
(Откуп на сопствени акции)		
Продадени сопствени акции		
(Платени дивиденди)		
(Останати одливи од финансирањето)		
Останати приливи од финансирањето		
<u>Нето паричен тек од финансирањето</u>	(4.021)	4.009
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти		
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	531	6.172
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	49.113	42.941
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	49.644	49.113

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од Единствениот Содружник на 26 февруари 2024 година.

Управител
М-р Елеонора Згожанин Петрович



Координатор за финансии

Јованка Тодорова

Юванка Годо
Ульянова

Бепешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи**1. ВОВЕД****a) Општи информации**

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст: „Штедилницата“) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се вршат и нејзиното седиште се наоѓа на улица Св. Кирил и Методиј бр. 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 6 филијали и еден шалтер.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- Прибирање на денарски штедни влогови на физички лица;
- Одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- Економско финансиски консалтинг;
- Други работи утврдени со закон.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2023 изнесува 32 вработени (2022: 32 вработени).

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2023 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 26 февруари 2024 година.

b) Основа за изготвување на финансиските извештаи**Изјава за усогласеност**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст „НБРСМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи, пропишани од страна на НБРСМ и кои се во примена од 01 Јануари 2018 година.

Критериуми за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки според степенот на ризичност се утврдени во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, (службен весник бр 149/18; 76/20; 116/20 и 83/22)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)****Презентација на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е приспособена во согласност со промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Известувачка и функционална валута

Приложените финансиски извештаи се исказани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРСМ.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидирани сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка г).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Приходи и расходи од камата

Приходите и расходите од камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Методот на ефективна камата е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Надоместоците за издавање на обрасци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа кои се дел од надоместите при одобрување се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата и се дел од ефективна каматна стапка. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методот на ефективна каматна стапка. Провизиите и надоместоците кои не се составен дел на ефективната каматна стапка, како надоместоците кои се случуваат за времетраење на отплата на кредитот, надоместоците при ненавремена отплата на кредит, надоместоците за економско финансиски консалтинг, се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Денарот е функционална и презентирачка валута на Штедилницата. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и

обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)

Износи исказани во странска валута (продолжува)

Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Официјалните девизни курсеви користени при исказувањето на билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	<i>Во денари</i>	
тековна година 2023	претходна година 2022	
1 USD	55,6516	57.6535
1 EUR	61.4950	61.4932

Финансиски средства

Класификацијата на финансиските средства зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депризнаваат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства**

Финансиските средства се класифицираат во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на штедилницата за управување со финансиските средства;
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Штедилницата има за цел наплата на паричните текови од финансискиот инструмент. Штедилницата може да класифицира одредени финансиски средства во деловниот модел чија исклучива цел е наплата на паричните текови од финансискиот инструмент дури и во случај истите да бидат продадени, (во случај продажбата да не е предизвикана поради влошување на кредитниот ризик на финансиските инструменти кои се продаваат), но под услов:

- вредноста на продадените финансиски средства да е нематеријална, односно да не надминува 10% од просекот на портфолиото во претходниот извештаен период (финансиска година). Просекот е средина од состојбата на почетокот и крајот на извештајниот период.
- продажбите да се ретки, односно не повеќе од 4 во претходниот извештаен период (финансиска година).

Веднаш по стекнувањето на некое финансиско средство Штедилницата врши анализа на паричните текови на финансиското средство со цел да утврди дали паричните текови генериирани од тоа средство се однесуваат исклучиво на наплата на главница и камата.

Карактеристиките на финансиските средства кои доведуваат до парични текови кои не се однесуваат само на плаќање на главница и камата ќе се занемарат доколку:

- овие карактеристики имаат нематеријален ефект на вкупните парични текови на финансиското средство;
- овие карактеристики во деловната пракса се реализираат исклучително ретко и имаат мала веројатност да се случат.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Штедилницата ги класифицира финансиските инструменти кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент до датумот на доспевање и наплата на очекуваните парични текови;

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Класификација и мерење на финансиските средства (продолжува)**

- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот на главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите).

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Штедилницата го чува финансискиот инструмент во деловниот модел чија цел е чување на финансискиот инструмент заради наплата на очекуваните парични текови и/или негова продажба;
- очекуваните парични текови претставуваат исклучиво наплата на главница и камата пресметана на остатокот од главницата (каматата е исклучиво надомест на временската вредност на парите). Со состојба на 31 декември 2023 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, Штедилницата ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Штедилницата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Со состојба на 31 декември 2023 година, Штедилницата нема финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех.

Главницата претставува објективна вредност на финансискиот инструмент во моментот на неговото признавање.

Каматата ги содржи следните елементи: временска вредност на парите, кредитен ризик врзан за главницата за определен временски период, останати ризици и трошоци на кредитирање и маргина на Штедилницата.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мери при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, зголемен или намален за износот на акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето, намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки и депозити кај НБРСМ и орочени депозити во банки со достасаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување. Овие средства се класифицирани по амортизирана набавна вредност.

Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се должнички финансиски средства кои што ги управува Штедилницата со цел наплата на договорните парични текови и кои согласно договорните услови на средството го исполнуваат условот на СППИ (Штедилницата очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“).

Кредити и побарувања

Кредитите одобрени од Штедилницата се побарувања кои произлегуваат од трансакции со клиенти. Кредити и побарувања се недериватни финансиски средства, кои го исполнуваат условот на СППИ (Единствено отплати на главница и камата). Доколку кредитите и побарувањата не го поминат СППИ (Единствено отплати на главница и камата) тестот истите последователно треба да се мерат по објективна вредност, а промените се евидентираат во билансот на успех. Кредитите почетно се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите од кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите на и побарувања од комитентите и банки се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Штедилницата месечно, на датумот на секој биланс на состојба проценува и признава исправка на вредноста/ощтетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент и вклучува соодветен макроекономски показател.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања**

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се исказува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку исказаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРСМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2023 и 31 декември 2022 година.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (rizici) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евидентијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата меѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтиранi со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплатливост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани кредитни загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата во согласност со договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задочнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш месечно и секакви натамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.
- Кредитот за кој се верува дека не е можно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натамошните наплати се евидентираат како останати приходи од дејноста, добивки при наплата на претходно отпишани кредити и побарувања. Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)

Депризнања на финансиски средства

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски по основа на кредити, останати обврски.

Депозити на комитенти

Депозитите на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

Обврски врз основа на кредити

Обврските врз основа на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата меѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнање на финансиските обврски

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или истечени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)

Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку има. Издатоците направени за замена на дел од недвижноста и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настапуваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба. Корисниот век на употреба на одделни категории недвижности и опремата е како што следува:

	Корисен век
Градежни објекти	40 години
Компјутери	4-10 години
Моторни возила	4 години
Мебел и опрема	4-10 години

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата се ревидира и се приспособува најмалку еднаш годишно, односно доколку се оцени како неопходно и се применува перспективно.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместлива вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот и други нематеријални средства како права и лиценци кои се законски заштитени и кои не можат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пр. патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Нематеријални средства (продолжува)**

Нематеријалните средства се амортизираат со употреба на праволиниски метод во текот на корисниот век на употреба. Нематеријалните средства во подготовкa не се амортизираат. Корисниот век на употреба на одделни категории нематеријални средства е како што следува:

	Корисен век
Софтвер	4-10 години
Патенти и лиценци	4-10 години

На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместливиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместливиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Загуби поради оштетување на нефинансиските средства (продолжува)**

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, со што би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депризнава од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како револаризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика меѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку Штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 3 години, должна е на крајот на третата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депризнава при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Донации**

Донација во сметководството се евидентира во согласност со Политиката за донации.

Донациите кои во целост се состојат од нематеријални средства и други трошоци поврзани со проекти (белешки 28 и 39) се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донацији се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства како останати деловни приходи.

Резервирања

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените**Планови за дефинирани придонеси**

Штедилницата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои се одговорни за исплата на пензиите. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и придонеси за: здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност, придонес за стаж на осигурување со зголемено траење. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Користи за вработените (продолжува)*****Останати долгорочни користи за вработените***

Согласно македонската законска регулатива Штедилницата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во интерните акти на Штедилницата. Штедилницата исказува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

Оданочување

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели коригирани за даночниот кредит и на помалку исказани приходи. Даночната основа се намалува за износот на реинвестираната добивка во претходната година.

Одложениот данок се признава на разликите меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временни разлики, а одложено даночко средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
ВОВЕД (продолжува)****в) Значајни сметководствени политики (продолжува)****Наеми**

Штедилницата зема недвижнини под закуп врз основа на оперативни наеми. Расходите врз основа на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

Капитал и резерви

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од какви било даночни ефекти. Запишаниот капитал се исказува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката сè додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите.

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, во тој случај се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**ВОВЕД (продолжува)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжува)*****Исправка на вредноста на кредитите***

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неполовните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки за стапки на очекувани кредитни загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

Корисен век на недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на недвижностите, опремата и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустриската.

Финансиска криза предизвикана од високата стапка на инфлацијата и енергетската криза

Идните парични текови на Штедилницата се под директно влијание од последиците кои што ги предизвика енергетската криза, високата стапка на инфлација која предизвика пораст на референтната каматна стапка, а со тоа и пораст на каматните стапки на кредитите и депозитите. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флуктуации и дали таквите флуктуации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2023 немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

ВОВЕД (продолжува)

Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки (продолжува)

г) Усогласеност со законската регулатива

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРСМ.

Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

A Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	во илјади денари	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно			
		за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти					
2023 (тековна година)										
Финансиски средства										
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	-	49.644	49.644			
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-			
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-			
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-			
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-			
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	255.317	255.317			
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	7.958	7.958			
Останати побарувања	-	-	-	-	-	322	322			
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	-	313.241	313.241			
Финансиски обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-			
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-			
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-			
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-			
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	238.017	238.017			
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-			
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	4	4			
Субординирани обврски и хибриден инструменти	-	-	-	-	-	-	-			
Останати обврски	-	-	-	-	-	4.414	4.414			
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	-	242.435	242.435			

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

A Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

во илјади денари	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2022 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	49.113	49.113
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	243.006	243.006
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	7.982	7.982
Останати побарувања	-	-	-	-	275	275
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	300.376	300.376
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	222.652	222.652
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	4.033	4.033
Субординирани обврски и хибриден инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	5.785	5.785
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	232.470	232.470

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, проценка, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност и оперативниот ризик. Штедилницата има изготвено документ за прифатливо ниво на ризик.

2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполнi условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатори на филијали, Координатор за наплата, Координатор за управување со ризици, Координатор за финансии, Лица овластени од Управител при одобрување на исклучоци и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.1 Управување со кредитниот ризик (продолжува)

Штедилницата има интересен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето.

Штедилницата применува различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Жиранти и меници;
- Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали;
- Залог девизи;
- Залог депозит;
- Гаранции од мултилатерални развојни банки

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во намирањето на обврските.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 220,000 денари до 01.12.2023, над 240,000 денари од 01.12.2023. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку проценка на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана кредитна загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРСМ со Одлука за методологија за управување со кредитниот ризик.

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)**2.1 Кредитен ризик (продолжува)****2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста**

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспособност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;
- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност;
- доколку се поминати (12) месеци од датумот кога Штедилницата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100% во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик која почна со примена од 01 јули 2019 година.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник.

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

35

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбалансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022
	во илјади денари																	
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	177.478	165.033	-	-	-	-	-	-	5	11	-	-	-	-	177.483	165.044
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(4.090)	(4.287)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.090)	(4.287)
	-	-	173.388	160.746	-	-	-	-	-	-	5	11	-	-	-	-	173.393	160.757
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	91.401	91.334	-	-	-	-	-	-	22	45	25	-	-	-	91.449	91.404
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(10.605)	(10.674)	-	-	-	-	-	-	(14)	(9)	(2)	-	-	-	(10.611)	(10.685)
	-	-	80.796	80.660	-	-	-	-	-	-	18	36	23	-	-	-	80.838	80.719

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

36

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилиански изложености		Вкупно	
	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022
во илјади денари																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	14.503	12.575	-	-	-	-	-	-	451	385	-	-	-	-	14.954	12.960
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(13.370)	(10.975)	-	-	-	-	-	-	(448)	(379)	-	-	-	-	(13.818)	(11.354)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	1.133	1.600	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	1.136	1.606
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	283.382	268.942	-	-	-	-	-	-	478	441	-	-	25	-	283.886	269.408
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(28.065)	(25.936)	-	-	-	-	-	-	(452)	(388)	-	-	(2)	-	(28.519)	(26.326)
	-	-	255.317	243.006	-	-	-	-	-	-	26	53	-	-	23	-	255.367	243.082

За целите на финансиските извештаи, Штедилницата групите на кредитен ризик (Група 1, 2, 3) од Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (прилог кон истоимената одлука, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17) и категориите на ризик од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик ги поврза и извести на следниот начин:

- во рамки на Група 1, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категорија на ризик „A“;
- во рамки на Група 2, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „Б“ и „В“, коишто немаат статус на нефункционална кредитна изложеност;
- во рамки на Група 3, изложеностите на кредитен ризик коишто имаат статус на нефункционална кредитна изложеност.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Блокирања во финансиски средства расположливи за продажба		Блокирања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилиански изложености		Вкупно	
	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	14.145	11.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.145	11.501
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.501	-
Останати видови на обезбедување	-	-	38.501	29.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.824
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	52.646	41.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.646	41.325

На крајот на 2022 и 2023 година Штедилницата изврши проценка на вредноста на обезбедувањето на златните предмети кои се депонирани за обезбедување на кредити по пазарна откупна цена, при што се изврши усогласување на вредноста на златните предмети.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1 В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилиански изложености		Вкупно		
	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	
во илјади денари																			
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	31.407	28.467	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	31.409	28.473
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прехранбена индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Хемиска индустрија, производство на граѓежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производство на метални, машини, алати и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останата преработувачка индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околната средина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Стручни, научни и технички дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	233.910	214.539	-	-	-	-	-	-	-	24	47	24	23	-	-	223.958	214.609
Физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно	-	-	255.317	243.006	-	-	-	-	-	-	-	26	53	24	23	-	-	255.367	243.082

Финансиски извештаи за годината коя завршува на 31 декември 2023 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1. Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуват до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбалансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022
Географска локација																		
Република Северна Македонија	-	-	255.317	243.006	-	-	-	-	-	-	26	53	24	23	-	-	255.367	243.082
Земји-членки на Европската Унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединично изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	255.317	243.006	-	-	-	-	-	-	26	53	24	23	-	-	255.367	243.082

2.1. Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства еднакво на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на преорочување на доспеаните обврски може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучувајќи билансна и вонбилансна состојба на 31 декември 2023 и 2022 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во прикажаните износи не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРСМ во износ од 5.847 илјади денари (2022: 5.292 илјади денари) од причина што истата не е на располагање на користење од страна на Штедилницата.

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Штедилницата е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)****2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2023 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	43.797	-	-	-	-	-	43.821
Средства за тргувanje		-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	6.049 7.958	9.169	63.997	68.988	121.797	13.383	283.383 7.958
Вложувања во хартии од вредност		-	-	-	-	-	-
Вложувања во придржани друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	504	-	-	-	-	-	504
Запложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	58.308	9.169	63.997	68.988	121.797	13.383	335.642
Финансиски обврски							
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	9.886	17.555	68.181	88.028	53.121	1.246	238.017
Издадени долгнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	4	-	-	-	-	-	4
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	36	-	-	-	-	-	36
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	481	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски	10.407	17.555	68.181	88.028	53.121	1.246	238.538
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	47.901	(8.386)	(4.184)	(19.040)	68.676	12.137	97.104

*Кумулатив на ред Рочна неусогласеност до 2 години е позитивна во износ од 16 291 илјади денари

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2. Ризик на ликвидност (продолжува)

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжува)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2022 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	43.821	-	-	-	-	-	43.821
Средства за тргувanje		-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	5.831	10.171	63.182	64.237	115.058	10.463	268.942
Вложувања во хартии од вредност	7.982	-	-	-	-	-	7.982
Вложувања во придружени друштва		-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	467	-	-	-	-	-	467
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	58.101	10.171	63.182	64.237	115.058	10.463	321.212
Финансиски обврски							
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	13.983	19.335	54.001	61.404	73.929	-	222.652
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	33	4.000	-	-	-	-	4033
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	29	-	-	-	-	-	29
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	477	-	-	-	-	-	477
Вкупно финансиски обврски	14.522	23.335	54.001	61.404	73.929		227.191
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	43.579	(13.164)	9.181	2.833	41.129	10.463	94.021

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флуктуираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитните маргини).

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

Штедилницата ги прикажува резултатите од извршеното стрес-тестирање согласно Одлуката за методологија за управување со ризиците пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3. Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Активи пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот	
				во %	
2023 (тековна година)					
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2023)	1.392	98.137	340.373	29%	
Ефекти од примена на сценарија:					
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% и директен кредитен ризик преку влошување на квалитет на портфолио)	1.392	98.137	340.373	29%	
Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)	(15.712)	82.425	323.269	25%	
Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)	(44.625)	53.512	294.356	18%	
Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)	(73.538)	24.599	265.443	9%	
Ризик од промена на каматните стапки					
Сценарио 1 (промена за 2%)	(2.544)	95.593	340.373	28%	
Сценарио 2 (промена за 5%)	(6.354)	91.783	340.373	27%	
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)					
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)					

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)**2.3. Пазарен ризик (продолжува)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)****A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)****2022 (претходна година)**

Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2022)

Ефекти од примена на сценарија:

Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)

Сценарио 1 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 100%)**Сценарио 2 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 300%)****Сценарио 3 (зголемување на кредитите во В, Г, Д за 500%)**

Ризик од промена на каматните стапки (намалување на каматните стапки)

Сценарио 1 (намалување за 2%)**Сценарио 2 (намалување за 5%)**

Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)

Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)

Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активи		Стапка на адекватност на капиталот
		во илјади денари	во илјади денари	
		1.181	96.339	326.000 30%
		1.181 (16.310)	96.339 81.210	326.000 309.690 30% 26%
		(40.221) (64.132)	57.299 33.388	285.779 261.867 20% 13%
		(74)	96.265	326.000 30%
		(185)	96.154	326.000 29%

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3. Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолио за тргуванье

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3. Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2. Каматен ризик

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргени можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки. Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргуваче)

A. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

во илјади денари	Валута	31 декември 2023	31 декември 2022
Нето-пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД ЕУР ДК	2.558 (22)	(45) (29)
Вкупна пондерирана вредност – промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		2.535	74
Сопствени средства		98.137	96.339
Вкупна пондерирана вредност / сопствени средства		2,58%	0,08%

*Лимит на изложеност е максимум 20%

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргувanje) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

2023 (тековна година) финансиски средства	во илјади денари						Вкупно каматносни средства/обврски
	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	
Парични средства и парични еквиваленти	49.436	-	-	-	-	-	49.436
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање							
Кредити на и побарувања од банки							
Кредити на и побарувања од други комитенти	79.125	5.283	26.313	42.989	87.013	11.852	252.575
Вложувања во хартии од вредност	7.958						7.958
Останата неспомната каматочувствителна актива							
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	136.519	5.283	26.313	42.989	87.013	11.852	309.969
финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање							
Депозити на банки							
Депозити на други комитенти	26.435	14.645	78.681	71.153	45.156	1.247	237.317
Издадени долгнички хартии од вредност							
Обврски по кредити	4						4
Субординирани обврски и хибриден инструменти							
Останати неспомната каматочувствителни обврски							
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	26.439	14.645	78.681	71.153	45.156	1.247	237.321
Нето билансна позиција							
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции							
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции							
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција	26.439	14.645	78.681	71.153	45.156	1.247	237.321

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргувanje) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

2022 (претходна година)* финансиски средства Парични средства и парични еквиваленти Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање Кредити на и побарувања од банки Кредити на и побарувања од други комитенти Вложувања во хартии од вредност Останата неспомната каматочувствителна актива Вкупно каматочувствителни финансиски средства	во илјади денари						Вкупно каматносни средства/обврски
	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	
48.847							48.847
-	-	-	-	-	-	-	-
136.822 7.982	3.477	17.777	19.916	53.799	8.229		240.020 7.982
193.651	3.477	17.777	19.916	53.799	8.229		296.849
финансиски обврски Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање Депозити на банки Депозити на други комитенти Издадени должнички хартии од вредност Обврски по кредити Субординирани обврски и хибридни инструменти Останати неспомннати каматочувствителни обврски Вкупно каматочувствителни финансиски обврски							
-	-	-	-	-	-	-	-
31.994	16.895	67.642	41.995	63.541			222.067
-	-	-	-	-	-	-	-
25	4.000						4.025
-	-	-	-	-	-	-	-
32.019	20.895	67.642	41.995	63.541			226.092
Нето билансна позиција							
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции							-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции							-
Нето вонбилансна позиција							-
Вкупна нето позиција	32.019	20.895	67.642	41.995	63.541		226.092

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Штедилницата е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на ниво на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек.

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или слаби внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат загуби кои можат да потекнуваат од настани кои се класифицирани како ризични настани од внатрешна измама, надворешна измама, работни практики и сигурност на работно место, клиенти, производи и деловни практики, оштетување на основни средства, прекин на деловни процеси и системски грешки и извршување, испорака и управување со процеси и нивно евидентирање во база на податоци за управување со овој ризик. Мерењето и преземањето на корективни акции е со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата. Идентификувањето и мерењето на оперативниот ризик, Штедилницата го врши преку анализа на прибраните податоци за настани кои предизвикале штета или може да предизвикаат штета. Штедилницата има дефинирано процеси за навремено доставување на извештаи за управување со оперативен ризик до Раководството.

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРСМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати;
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулататорот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРСМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од, Редовен основен капитал (РОК) кој се состои од Капитални инструменти од РОК, Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд), Задржана нераспоредена добивка и Кумулативна сеопфатна добивка или загуба.

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни пондери на ризичност. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (ПРОДОЛЖУВА)

Стапка на адекватност на капиталот

Во белешката 3 е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) кој е подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот и Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците. Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)**ИЗВЕШТАЈ**за стапката на адекватноста на капиталот
со состојба на 31.12.2023 година

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2023	Претходна година 2022
1	2	3	
I	Активиа пондерирана според кредитниот ризик		
1	Активиа пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	255.271	245.617
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	20.422	19.649
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	3.269	3.484
4	Нето позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	262	279
6	Активиа пондерирана според валутниот ризик	3269	3.484
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	6.415	6.158
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Активиа пондерирана според оперативниот ризик	81.814	76.970
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Активиа пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	340.354	326.071
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	68.071	65.214
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	98.137	96.339
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	0.29	0.30

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)

ИЗВЕШТАЈ
за сопствените средства

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2023	Претходна година 2022
1	2	3	3
A1.	Сопствени средства	98.137	96.339
A2.	Основен капитал	98.137	96.339
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	98.137	96.339
A3.1.	Позиции во РОК	99.452	98.271
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	75.607	75.607
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	-	-
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	15.227	15.227
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	8.506	7.325
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	112	112
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(1315)	(1.932)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(1315)	(1.932)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на штедилницата	-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК којшто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коишто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-
A3.6.	-	-	-
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
B4.1.	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжува)**Извештај за сопствените средства (продложува)**

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2023	Претходна година 2022
1	2	3	3
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
B4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
B4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
B4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
B4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
B4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
B4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
B4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
B4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
B4.4.2.	Останато	-	-
B4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
B5.	Дополнителен капитал (ДК)	-	-
B5.1.	Позиции во ДК	-	-
B5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
B5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
B5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
B5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
B5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои штедилницата има договорна обврска да ги купи	-	-
B5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во штедилницата	-	-
B5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата нема значајно вложување	-	-
B5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои штедилницата има значајно вложување	-	-
B5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
B5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
B5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
B5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на штедилницата коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
B5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
B5.4.2.	Останато	-	-
B5.5.	Други позиции од ДК	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2023 и 2022 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работка со население-дадени кредити и примени депозити
- работка со финансиски институции
- држава
- останати незначајни оперативни сегменти

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2023 и 2022 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

А Оперативни сегменти

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

А Оперативни сегменти (продолжува)

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)**Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти**

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)						Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Работа со финансиски институции	Држава	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		Сите останати незначајни оперативни сегменти		
2023 (тековна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 (претходна година) (Штедилницата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)								
Клиент 1 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-

Штедилницата нема концентрација по значајни клиенти

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Известување според сегментите (продолжува)

B. Географски подрачја

во илјади денари	Република Северна Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)	Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2023 (тековна година)								
Вкупни приходи	49.966	-	-	-	-	-	-	49.966
Вкупна актива	344.030	-	-	-	-	-	-	344.030
2022 (претходна година)								
Вкупни приходи	45.667	-	-	-	-	-	-	45.667
Вкупна актива	332.589	-	-	-	-	-	-	332.589

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

a) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити во банки и депозит во НБРСМ со краток рок на доспевање. Штедилницата има седумдневен депозит во НБРСМ во износ од 39 милиони денари, согласно Одлука за расположивите депозити (Сл. Весник на РСМ бр.263/22 од 07.12.2022)

б) Кредити и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради оштетувања. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност.

в) Кредити и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата се со променлива каматна стапка и со фиксна каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствената вредност.

Кредитни продукти со фиксни каматни стапки се нудат и од други финансиски институции утврдувајќи ги пазарни каматни стапки, поради што објективната вредност на вкупните кредити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

г) Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Објективната вредност на хартиите од вредност поради нивната краткорочност ја претставува нивната сметководствена вредност.

Вложувањата во хартии од вредност се однесуваат на вложувања во благајнички записи во НБРСМ согласно Одлука за благајничките записи (Сл. Весник на РСМ бр.263/22 од 07.12.2022)

д) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

ѓ) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со променлива каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Штедилницата има депозити со фиксна каматна стапка. Депозитни продукти со фиксни каматни стапки се нудат и од други финансиски институции утврдувајќи ги пазарни каматни стапки, поради што објективната вредност на вкупните кредити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

е) Обврски по кредити

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност поради прилагодување на каматните стапки за конкретни финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, приближно ја претставува нивната сметководствена вредност.

ж) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**A. Објективна вредност на финансиските средства и обврски**

	тековна година 2023		претходна година 2022	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
	во илјади денари			
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	49.644	49.644	49.113	49.113
Средства за тргувanje	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	255.317	255.317	243.006	243.006
Вложувања во хартии од вредност	7.958	7.958	7.982	7.982
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	322	322	275	275
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргувanje	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	238.017	238.017	222.652	222.652
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	4	4	4.033	4.033
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	36	36	29	29
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	4.414	4.414	5.785	5.785

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)***Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност******Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност***

во илјади денари	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2023 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргувanje	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргувanje	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2022 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргувanje	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргувanje	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

во илјади денари	тековна година 2023		претходна година 2022	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2			
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргувanje	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргувanje	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)***Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)******Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3***

во илјади денари	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2022 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)****Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3**

Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:						
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2023 (тековна година)	-	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата**A. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти****Приходи од камата**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Парични средства и парични еквиваленти	1.432	176
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	44.014	38.684
Вложувања во хартии од вредност	466	19
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(236)	(169)
Наплатени претходно отпишани камати	1.487	1.094
Вкупно приходи од камата	47,163	39.804

Расходи за камата

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	8.234	5.004
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	20	99
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	8,254	5.103
Нето приходи/(расходи) од камата	38.909	34.701

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата (продолжува)***Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот*****Приходи од камата**

Нефинансиски друштва
 Држава
 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
 Банки
 Останати финансиски друштва (небанкарски)
 Домаќинства
 Нерезиденти
 (Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)
 Наплатени претходно отпишани камати
Вкупно приходи од камата

Расходи за камата

Нефинансиски друштва
 Држава
 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
 Банки
 Останати финансиски друштва (небанкарски)
 Домаќинства
 Нерезиденти
Вкупно расходи за камата

Нето приходи/(расходи) од камата

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-
-	-
1.898	195
-	-
44.014	38.684
-	-
(236)	(169)
1.487	1.094
47.163	39.804
-	-
-	-
-	-
20	99
-	-
8.234	5.004
-	-
8.254	5.103
38.909	34.701

Приходите од камата од банки се од пласирани депозити на седум дена во НБРСМ , согласно Одлука за расположивите депозити (Сл. Весник на РСМ бр.263/22 од 07.12.2022) и вложување во благајнички записи во НБРСМ, согласно Одлука за благајничките записи (Сл. Весник на РСМ бр.263/22 од 07.12.2022)

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**A. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	8,511	7.498
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	8,511	7.498
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	12	12
Платен промет	308	286
во земјата	308	286
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	14	25
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	322	323
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	8,189	7.175

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести***Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести*****Приходи од провизии и надомести**

Нефинансиски друштва
 Држава
 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
 Банки
 Останати финансиски друштва (небанкарски)
 Домаќинства
 Нерезиденти

Вкупно приходи од провизии и надомести**Расходи за провизии и надомести**

Нефинансиски друштва
 Држава
 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
 Банки
 Останати финансиски друштва (небанкарски)
 Нерезиденти

Вкупно расходи за провизии и надомести**Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести**

		во илјади денари	
		тековна година 2023	претходна година 2022
Приходи од провизии и надомести			
Нефинансиски друштва	-	-	-
Држава	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-	-
Банки	-	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-	-
Домаќинства	8,511	7,498	
Нерезиденти	-	-	
<i>Вкупно приходи од провизии и надомести</i>	8,511	7,498	
Расходи за провизии и надомести			
Нефинансиски друштва	-	-	-
Држава	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-	-
Банки	308	298	
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-	
Нерезиденти	14	25	
<i>Вкупно расходи за провизии и надомести</i>	322	323	
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	8,189	7,175	

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

8. Нето приходи од тргуваче

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување		
Приходи од камата од средствата за тргување		
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето- основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од тргување		

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за упраќување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност		

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

10. Нето приходи/(расходи) од курсни разлики

Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа
 Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа
 курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето основа
 останати курсни разлики, на нето основа
Нето приходи/(расходи) од курсните разлики

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2023	претходна година 2022
(2)	(4)
-	-
-	-
(2)	(4)

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати приходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии		
Приходи од добиени судски спорови	29	40
Наплатени претходно отишани побарувања	1,315	1.417
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови пензии и други користи за вработените	-	-
преструктуирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)		
- Приходи од раскинати договори за депозити	78	123
- Приходи од проект	1,388	2.098
- Други приходи	58	113
Вкупно останати приходи од дејноста	2,868	3.791

Приходите од проекти во износ од 1.388 илјади денари (2022: 2.098 илјади денари) произлегуваат од Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 од 20 јануари 2016 година со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“ и Анексите кон Договорот за давање на под-имплементација на проектна поддршка склучени во периодот од 2016 до 2019 година во износ од 1.388 илјади денари (2022: 1.558 илјади денари).

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансиирани од Проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“. Добиените средства за набавка на основни средства при почетно признавање се третираат како разграничен приход. На секој последователен датум на известување, дел од разграничениот приход во висина на амортизацијата за годината на соодветните основни средства се признава како приход за годината. Останатите добиени средства од Проектот се признаваат како приход во моментот на набавката или извршување на услугата.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ВОНБИЛАНСНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ, НА НЕТО-ОСНОВА

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување			Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна резерва за вонбилиансната изложеност	Вкупно
				а во финансиските средства	кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти						
2023 (тековна година)												
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>												
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	19.913		-	-	-	405	20.318	-	20.318		
	-	(15,352)		-	-	-	(202)	(15,554)	-	(15,554)		
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилиансната изложеност, на нето-основа	-	4,561		-	-	-	203	4,764	-	4,764		
2022 (претходна година)												
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>												
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	17.693		-	-	-	362	18.055	-	18.055		
	-	(13.954)		-	-	-	(174)	(4)	(14.132)	-	(14.132)	
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилиансната изложеност, на нето-основа	-	3.739		-	-	-	188	(4)	3.923	-	3.923	

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

во илјади денари	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
2023 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-		-	
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-		-	
2022 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-	

*само за консолидираните финансиски извештаи

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

14. Трошоци за вработените

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	18,941	17.712
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	7,366	6.887
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
	26,307	24.599
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	-	-
Регрес за годишен одмор на вработените	994	656
Новогодишен надомест на вработени	-	-
Јубилејна награда	3	4
Останато	231	142
Вкупно трошоци за вработените	27,535	25.401

Штедилницата во текот на 2023 и 2022 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените и јубилејна награда за стаж над десет и дваесет години во Штедилницата.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Амортизација

Амортизација на нематеријалните средства

Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	799	767
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	617	624
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-	-

во илјади денари

тековна година 2023	претходна година 2022
1,416	1.391

Амортизација на недвижностите и опремата

Градежни објекти	652	565
Транспортни средства	-	-
Мебел и канцелариска опрема	930	921
Останата опрема	80	21
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	-	-

Вкупно амортизација**16. Останати расходи од дејноста**Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба
Трошоци за лиценцирање на софтверот

тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-
571	524
211	198
7,593	6.804
1,947	1.679
395	466
2,022	2.080
135	184
108	133
-	-
-	-
-	-
-	-
20	41
13,002	12.109

Загуба од продажбата на:

недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)	20	41

Вкупно останати расходи од дејноста

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка

А. Расходи/приходи за тековен и одложен данок

во илјади денари		
тековна година 2023	претходна година 2022	
193	151	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
193	151	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
193	151	

Тековен данок на добивка

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
193	151
193	151
-	-
-	-
-	-
193	151

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)**Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2023	претходна година 2022		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	1.585	-	1.332
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,0	159	10,0	133
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	9,6	152	9,7	129
Даночни ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(7,4)	(118)	(8,3)	(111)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		193		151
Просечна ефективна даночна стапка	12,1		11,4	

Во фискалната 2023 и 2022 година, Штедилницата го искористи правото на намалување на даночната основа за износот на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка: износ од 1.181 илјади денари и 1.109 илјади денари соодветно).

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Данок на добивка (продолжува)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2023			претходна година 2022		
	пред оданочувјање	(расход)/пovрат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочувјање	(расход)/пovрат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
во илјади денари						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придржениите друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

18. Парични средства и парични еквиваленти

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Парични средства во благајна	185	262
Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	44.847	17.292
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	-	-
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	4.589	31.555
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	-	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	23	4
(Исправка на вредноста)	-	-
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	49.644	49.113
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	49.644	49.113

Задолжителната резерва во денари изнесува 5.847 илјади денари (2022: 5.292 илјади) денари. На задолжителната резерва во денари не се пресметува камата. Штедилницата пласираше во НБРСМ седум дневен депозит во износ од 39.000 илјади денари, согласно Одлуката за расположивите депозити (Сл.весник на РСМ бр.263/22)

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

19. Средства за тргување

Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

Хартии од вредност за тргување

Должнички хартии од вредност за тргување

Благајнички записи за тргување

Државни записи за тргуваче

Останати инструменти на пазарот на пари

Обврзници издадени од државата

Корпоративни обврзници

Останати должностни инструменти

Котирани

Некотирани

Сопственички инструменти за тргување

Сопственички инструменти издадени од банки

Останати сопственички инструменти

Котирани

Некотирани

Деривати за тргување

Договори зависни од промената на каматната стапка

Договори зависни од промената на курсот

Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност

Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9

Вкупно средства за тргување

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
<i>Котирани</i>		
Некотирани	-	-
	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
<i>Котирани</i>		
Некотирани	-	-
	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

во илјади денари			
	тековна година 2023	претходна година 2022	
	Дериватни средства (Дериватни обврски)	Дериватни средства (Дериватни обврски)	
A.1	<p>Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик</p> <p><i>Според видот на променливата</i></p> <p>Деривати чувани за управување со ризик</p> <p>Договори зависни од промената на каматната стапка</p> <p>Договори зависни од промената на курсот</p> <p>Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност</p> <p>Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9</p> <p>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</p>	- - - - - - -	- - - - - - -
A.2	<p><i>Според видот на заштита од ризик</i></p> <p>Заштита од ризикот од објективната вредност</p> <p>Заштита од ризикот од паричните текови</p> <p>Заштита од ризикот од нето вложување во странско работење</p> <p>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</p>	- - - - -	- - - - -
B.	<p>Вградени деривати</p> <p>Договори зависни од промената на каматната стапка</p> <p>Договори зависни од промената на курсот</p> <p>Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност</p> <p>Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9</p> <p>Вкупно вградени деривати</p> <p>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</p>	- - - - - - -	- - - - - - -

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

Ризици и неизвесности

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на какви било промени на пазарот и економијата во целина. Некои од преземените мерки се: зајакнување на процесот на набљудување на големите комитенти и индустриски гранки кон кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа меѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)

22.1 Кредити на и побарувања од банки

	во ипјади денари			
	тековна година 2023		претходна година 2022	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати				
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста				
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста				

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****A. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2023		претходна година 2022	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им				
служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
станбени кредити				
потребувачки кредити	13.855	235.012	12.912	225.235
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	985	31.796	367	28.936
побарувања врз основа на камати	1.734	-	1.492	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	62.644	(62.644)	64.413	(64.413)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	79.218	204.164	79.184	189.758
(Исправка на вредноста)	(17.278)	(10.787)	15.234	10.702
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	61.940	193.377	63.950	179.056

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)**

Во илјади денари	тековна година 2023					претходна година 2022		
	Исправка на вредн. за Група 1	Исправка на вредн. за Група 2	Исправка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.	Исправка на вредн. за Група 1	Исправка на вредн. за Група 2	Исправка на вредн. за Група 3	Вкупно исправка на вредн.
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	4.287	10.674	10.975	25.936	3.268	11.092	9.631	23.991
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	2.753	9.320	7.840	19.913	6.191	5.611	5.891	17.693
Трансфер во:	(5.731)	(4.867)	(4.754)	(15.352)	(8.164)	(1.395)	(4.395)	(13.954)
- исправка на вредноста за Група 1	(2.202)	2.199	3	-	(944)	944	0	-
- исправка на вредноста за Група 2	4.983	(6.721)	1.738	-	3.936	(5.578)	1.642	-
- исправка на вредноста за Група 3 (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	(2.432)	(2.432)	-	-	(1.794)	(1.794)
Состојба на 31 декември	4.090	10.605	13.370	28.065	4.287	10.674	10.975	25.936

Отпишувањето на кредити се врши во согласност со Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРСМ, односно од 01.07.2019 година Штедилницата изврши пренос на сметките за вонбилансна евидентија на кредитните изложености кај кој се поминати дванаесет месеци од датумот кога штедилницата била должна да врши исправка на вредност, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	13.149	9.841
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	-	-
Гаранции од физички лица	226.497	219.186
Залог на недвижен имот	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-
имот за вршење дејност	-	-
Залог на подвижен имот	-	-
Останати видови обезбедување (предмети од злато)	15.671	13.979
Необезбедени	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	255.317	243.006

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	тековна година 2023				претходна година 2022			
	Исправ- ка на вредн. за	Исправ- ка на вредн. за	Исправ- ка на вредн. за	Вкупно исправ- ка на вредн.	Исправ- ка на вредн. за	Исправ- ка на вредн. за	Исправ- ка на вредн. за	Вкупно исправка на вредн.
Во илјади денари	Група 1	Група 2	Група 3		Група 1	Група 2	Група 3	

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари - - - - - - - -

Исправка на вредноста за годината -
дополнителна исправка на вредноста -
(ослободување на исправката на вредноста) - - - - - - - -

Трансфер во:
 - исправка на вредноста за Група 1 - - - - - - - -
 - исправка на вредноста за Група 2 - - - - - - - -
 - исправка на вредноста за Група 3 - - - - - - - -
 (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања) - - - - - - - -
 Ефект од курсни разлики - - - - - - - -
 (Отписани побарувања) - - - - - - - -

Состојба на 31 декември - - - - - - - -

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжува)**23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување***Должнички хартии од вредност*

Благајнички записи
 Државни записи
 Останати инструменти на пазарот на пари
 Обврзници издадени од државата
 Корпоративни обврзници
 Останати должнички инструменти

Котирани
 Некотирани

Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста
 (Исправка на вредноста)

Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2023	претходна година 2022
7.958	7.982
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
7.958	7.982
-	-
7.958	7.982

	тековна година 2023			претходна година 2022		
	Исправ- ка на вредн. за	Исправ- ка на вредн. за	Исправ- ка на вредн. за	Вкупно исправ- ка на вредн.	Исправ- ка на вредн. за	Исправ- ка на вредн. за
Во илјади денари	Група 1	Група 2	Група 3	Група 1	Група 2	Група 3
Движење на исправката на вредноста						
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отишани побарувања)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

24. Вложување во подружници и придруженни друштва**A. Процент на учество на Штедилницата во подружници и во придруженни друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

B. Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна активи	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка /загуба) за финансиската година
Тековна година 2023	-	-	-	-	-
Претходна година 2022	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

25. Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	146	67
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	479	441
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)		
ситен инвентар	20	20
залиха на материјали	106	112
Други побарувања	25	26
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	776	666
(Исправка на вредноста)	(454)	(391)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	322	275

Во илјади денари	тековна година 2023			тековна година 2022		
	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2	Исправ- ка на вредн. за Група 3	Вкупно исправ- ка на вредн.	Исправ- ка на вредн. за Група 1	Исправ- ка на вредн. за Група 2
Движење на исправката на вредноста						
Состојба на 1 јануари	-	12	379	391	-	11
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	3	43	360	406	5	60
Трансфер во: - исправка на вредноста за Група 1 - исправка на вредноста за Група 2 - исправка на вредноста за Група 3 (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(4)	(25)	(173)	(202)	(5)	(79)
Ефект од курсни разлики (Отписани побарувања)	-	-	(141)	(141)	-	(122)
Состојба на 31 декември	-	6	448	454	0	12
						379
						391

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност
Сопственички инструменти
Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други клиенти
Останати побарувања
Вкупно заложени средства

<i>Во илјади денари</i>	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
-	-	-	-	140	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)				140	140
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)					
преземени во текот на годината					
(продадени во текот на годината)					
(пренос во сопствени средства)					
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)				140	140
Оштетување					
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)					
загуба поради оштетување во текот на годината					
(продадени во текот на годината)					
(пренос во сопствени средства)					
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)				140	140
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)					
загуба поради оштетување во текот на годината					
(продадени во текот на годината)					
(пренос во сопствени средства)					
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)				140	140
Сегашна сметководствена вредност					
на 1 јануари 2022 (претходна година)					
на 31 декември 2022 (претходна година)					
на 31 декември 2023 (тековна година)					

Со состојба на 31 декември 2023 преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна вредност од 0 денари (2022: 0 денари). Нивната објективна вредност на 31 декември 2023 година изнесува 140 илјади денари (2022: 140 илјади денари).

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства

A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)

Зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации
(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат
за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат
за продажба

пренос од нематеријални средства во
подготовка

**Состојба на 31 декември 2022 (претходна
година)**

Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)

Зголемувања преку нови набавки

Зголемувања преку интерен развој

Зголемувања преку деловни комбинации
(отуѓување и расходување)

(отуѓувања преку деловни комбинации)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат
за продажба)

пренос од нетековни средства кои се чуваат
за продажба

пренос од нематеријални средства во
подготовка

**Состојба на 31 декември 2023 (тековна
година)**

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
-	7.861 311	-	4.579	-	-	-	12.440 311
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(124)	-	-	-	-	-	(124)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.048	-	4.579	-	-	-	12.627
-	8.048	-	4.579	-	-	-	12.627
-	57	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(19)	-	(96)	-	-	-	(115)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.086	-	4.483	-	-	-	12.569

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства (продолжува)

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовкa	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)	-	2.292	-	2.023	-	-	-	4.315
амортизација за годината		767		624				1.391
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-				-
(отуѓување и расходување)		(124)		-				(124)
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)		2.935		2.647				5.582
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)	-	2.935	-	2.647	-	-	-	5.582
амортизација за годината	-	799	-	617				1.416
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-				-
(отуѓување и расходување)	-	(19)	-	(96)				(115)
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)		3.715		3.168				6.883
Сегашна сметководствена вредност								
на 1 јануари 2022 (претходна година)	-	5.569		2.556				8.125
на 31 декември 2022 (претходна година)	-	5.113	-	1.932				7.045
на 31 декември 2023 (тековна година)	-	4.371		1.315				5.686

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

во илјади денари Сегашна сметководствена вредност на:	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
На 31 декември 2022 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2023 година Штедилницата нема нематеријални средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Набавени се нематеријални средства во износ од 57 илјади денари кои се ставени во употреба.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема

A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовкa	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)									
зголемувања	-	22.280	1.666	10.923	330	-	-	6	35.205
зголемувања преку деловни комбинации	-	3.726	-	583	663	-	-	-	4.972
(отуѓување и расходување)	-	-	(37)	(1.139)	-	-	-	-	(1.176)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	-	26.006	1.629	10.367	993	-	-	6	39.001
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)									
зголемувања	-	26,006	1,629	10,367	993	-	-	6	39,001
зголемувања преку деловни комбинации	-	239	-	1,358	-	-	-	-	1,597
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	(444)	-	-	-	-	(444)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	-	26,245	1,629	11,281	993	-	-	6	40,154

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема (продолжува)**A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)****во илјади денари****Амортизација и оштетување**

Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)
амортизација за годината
загуба поради оштетување во текот на годината
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)
(отуѓување и расходување)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба
останати преноси

Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)
амортизација за годината
загуба поради оштетување во текот на годината
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)
(отуѓување и расходување)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба
останати преноси

Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност
на 1 јануари 2022 (претходна година)
на 31 декември 2022 (претходна година)
на 31 декември 2023 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготвока	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)	-	3,343	1,666	8,211	276	-	-	6	13,502
амортизација за годината	-	565	-	921	21	-	-	-	1,507
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(37)	(1,139)	-	-	-	-	(1,176)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	3,908	1,629	7,993	297	-	-	-	6	13,833
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)	-	3,908	1,629	7,993	297	-	-	6	13,833
амортизација за годината	-	652	-	930	80	-	-	-	1,662
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(444)	-	-	-	-	(444)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	-	4,560	1,629	8,479	377	-	-	6	15,051
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2022 (претходна година)	-	18,937	-	2,712	54	-	-	-	21,703
на 31 декември 2022 (претходна година)	-	22,098	-	2,374	696	-	-	-	25,168
на 31 декември 2023 (тековна година)	-	21,685	-	2,802	616	-	-	-	25,103

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

29. Недвижности и опрема (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовкa	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:									
На 31 декември 2022 (претходна година)	-	22,098	-	2,374	696	-	-	-	25,168
На 31 декември 2023 (тековна година)	-	21,685	-	2,802	616	-	-	-	25,103

Со состојба на 31 декември 2023 година и 31 декември 2022 година сите недвижности и опрема се во сопственост на Штедилницата.

На 31 декември 2023 година Штедилницата нема недвижности и опрема кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Имотот во земјиште, згради и опрема на 31 декември 2023 година и 31 декември 2022 година, не надминува 30% од сопствените средства на Штедилницата.

Во 2022 година штедилницата изврши реконструкција на деловниот простор на Централата. Сметководствената вредност на 31 декември 2023 година изнесува 21.685 илјади денари (2022: 22.098 илјади денари)

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски**30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

Побарувања за данок на добивка (тековен)
Обврски за данок на добивка (тековен)

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
36	29

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

во илјади денари	тековна година 2023			претходна година 2022		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето основа
Дериватни средства чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)***Б. Непризнаени одложени даночни средства***

Даночни загуби
 Даночни кредити
Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-
-	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

претходна година 2022	Во илјади денари	Признаени во текот на годината во:		Состојба на 31 декември
		Состојба на 1 јануари	билансот на успех	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2023				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

A. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б. Група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
<i>Вкупно група на средства за отуѓување</i>	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
<i>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>	-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

32. Обврски за тргувanje

Депозити на банки

Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок

Орочени депозити

Останати депозити

Депозити на други комитети

Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ

Орочени депозити

[Останати депозити](#)

Издадени должностни хартии од вредност

Инструменти на пазарот на пари

Инструменти на пазарет Сертификати за депозит

Сертификати за депозити

Издадени
Останати

Останати финансиски обврски

Деривати за тргуваче

Договори зависни од промената на каматната стапка

Договори зависи од промената на курсот.

Договори зависи од промената на курсот
Договори зависи од промената на цената на хартиите од

договор
вредности

Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9

Вкупно обврски за тргуваче

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари			
	тековна година 2023	претходна година 2022	
	Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност
Депозити на банки			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
Депозити на други комитенти			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-
Останато	-	-	-
	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-
Останати финансиски обврски	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022

Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Состојба на 1 јануари
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината
(Трансфер во други резервни фондови)
Состојба на 31 декември

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити**34.1 Депозити на банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2023		претходна година 2022	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

34. Депозити (продолжува)

34.2 Депозити на други комитенти

	во илјади денари			
	тековна година 2023		претходна година 2022	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	6,076	-	5,598	-
Орочени депозити	16,936	186,406	18,250	175,575
Ограничени депозити	20	27,877	55	22,586
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	702	-	588	-
	23,734	214,283	24,491	198,161
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Тековна достасаност	71,888	(71,888)	62,828	(62,828)
Вкупно депозити на други комитенти	95,622	142,395	87,319	135,333

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

35. Издадени должнички хартии од вредност

Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36. Обврски по кредити**A. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2023		претходна година 2022	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	4	-	4,025	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	8	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	4	-	4,033	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

36 Обврски по кредити (продолжува)***Б Обврски по кредити според кредитодавателот***

	во илјади денари			
	тековна година 2023		претходна година 2022	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
домашни извори:				
Комерцијална банка	- 4	- -	4,033 -	- -
странски извори:				
Тековна достасаност	- 4	- -	- 4,033	- -
Вкупно обврски по кредити	4	-	4,033	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

37. Субординирани обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Обврски по субординирани депозити</i>	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i>	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i>	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
Вкупно субординирани обврски	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

38. Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилиансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктуирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)	-	-	533	-	-	-	533
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	146	-	-	-	146
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(29)	-	-	-	(29)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(12)	-	-	-	(12)
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	-	-	638	-	-	-	638
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)	-	-	638	-	-	-	638
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	110	-	-	-	110
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(30)	-	-	-	(30)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(3)	-	-	-	(3)
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	-	-	715	-	-	-	715

Штедилницата во 2023 година издвои резервирања за идните користи на вработените по основ на отпремнини за пензии и јубилејни награди во нето износ од 107 илјади денари (2022: 134 илјади денари). Штедилницата во 2023 година искористи 30 илјади денари средства за исплата на јубилени награди (2022: 29 илјади денари).

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

39. Останати обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Обврски кон добавувачите	288	321
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	9	11
Пресметани трошоци	-	-
Разграничен приходи од претходна година	17	14
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
одложени приходи – проект	3,906	5,294
обврски по преземени побарувања	-	-
Останато	194	145
Вкупно останати обврски	4,414	5,785

На 20 јануари 2016 година, Штедилница ФУЛМ склучи Договор за давање на под-имплементација на проектна поддршка бр. 03-96/1 со Сојузот на микрофинансиски организации (МФО) од Скопје заради остварување на целите на проектот „Инклузија и иновација во микрофинансирањето“, каде Штедилницата е под-имплементатор, а за кој МФО има склучено Кооперативен договор со УСАИД број AID-165-A-15-00001 од 28 септември 2015 година со број на проект 07/12-15/2743, евидентиран во Секретаријатот за европски прашања. Врз основа на соодветните договорни одредби МФО за Штедилницата обезбеди 240.097 USD. Во 2019 се добиени дополнителни средства од Проектот во износ од 70 000 USD.

Активностите на Штедилницата (која има улога на под-имплементатор) се финансирани од Проектот. Проектот заврши во 2019 година, од добиените средства се изврши набавка на материјални и нематеријални средства и други трошоци. Согласно договорните одредби, материјалните и нематеријалните средства набавени со Проектот се сопственост на под-имплементаторот. Добиените средства за набавка на материјални и нематеријални средства се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. На секој датум на известување, разграничениот приход ќе се признае како приход за годината во износ на амортизација за годината пресметана и признаена за соодветните средства. Останатите добиени средства од Проектот се приходувани во моментот на набавка или извршување на услугата.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

40. Запишан капитал

A. Запишан капитал

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75,607	75,607
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акцијата	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75,607	75,607

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

40. Запишан капитал (продолжува)**Б. Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022
Име на содружник	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
ЗГ ФУЛМ Скопје	75,607	75,607	100%	100%
Вкупно	75,607	75,607	100%	100%

Основната главнина на Штедилницата е уплатена во целост. Согласно Изјавата за основање на Штедилница ФУЛМ Штедилницата не исплаќа дивиденда на основачот по основ на уделот што го има во основната главнина на Штедилницата.

Законска резерва

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

41. Заработка по акција**A. Основна заработка по акција**

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции
 Нето добивка за годината
 Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции
 Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-
-	-
-	-

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

Пондериран просечен број на обичните акции
 Издадени обични акции на 1 јануари
 Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември
Основна заработка по акција (во денари)

број на акции	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-
-	-
-	-

B Разводната заработка по акција

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)
 Нето добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)
 Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Пондериран просечен број на обични акции (разводната)
 Издадени обични акции на 1 јануари
 Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)

Пондериран просечен број на обичните акции (разводната) на 31 декември

Разводната заработка по акција (во денари)

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-
-	-
-	-

Број на акции	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-
-	-
-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

42. Потенцијални обврски и потенцијални средства

Преземени обврски

На 31 декември 2023 година и 31 декември 2022 година нема преземени обврски.

Судски спорови

На 31 декември 2023 година, нема судски постапки кои се водат против Штедилницата (2022: нема). Не е евидентирано резервирање на денот на известувањето, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни спорови и побарувања може да се појават во иднина во текот на редовното деловно работење на Штедилницата. Поврзаните ризици се анализираат од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Штедилницата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Штедилницата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Штедилницата, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по оваа основа.

42.1 Потенцијални обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Платежни непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	-
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва (Посебна резерва)	-	-
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

42. Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжува)**42.2 Потенцијални средства**

во илјади денари	
тековна година 2023	претходна година 2022
-	-
-	-

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

	во илјади денари					
	тековна година 2023			претходна година 2022		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

A. Биланс на состојба

во илјади денари	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потребувачки кредити	-	-	-	-	104	104
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-		
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(16)	(16)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	88	88
Обврски						
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.724	4.034	5.758
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.724	4.034	5.758
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедил- ницата	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки						
Средства за тргувanje						
<i>Кредити и побарувања</i>						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	
потрошувачки кредити	-	-	-	-	535	535
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(43)	(43)
Останати средства	-	-	-	-	-	
Вкупно	-	-	-	-	492	492
Обврски						
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	
Депозити	-	-	-	1.523	3.801	5.324
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	
Останати обврски	-	-	-	-	-	
Вкупно	-	-	-	1.523	3.801	5.324
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	
Вкупно	-	-	-	-	-	
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	
Вкупно	-	-	-	-	-	

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2023 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	57	57
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргувanje	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	57	57
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	57	185	242
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргувanje	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	843	843
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	57	1.028	1.085

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)**Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжува)**

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Штедилницата	Останати поврзани страни	Вкупно
2022 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	76	76
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	76	76
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	36	131	167
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	899	899
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	36	1.030	1.066

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)***B. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата***

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Краткорочни користи за вработените	8.528	8.247
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (повеќе од 10%)	-	-
Вкупно	8.528	8.247

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица на Штедилницата се:

- лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица;
- содружници со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на удели со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие содружници – правни лица;
- други лица со кои Штедилницата има близки врски.

Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со Основачот на Штедилницата.

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми**A. Наемодавател****A.1 Побарувања по финансиски наеми**

	во илјади денари	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
			до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)		-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот		-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)		-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот		-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	во илјади денари	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
			до 1 година	од 1 до 5 години	Над 5 години
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)		-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот		-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)		-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот		-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижните и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми (продолжува)**Б. Наемател****Б.1 Обврски по финансиски наеми**

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	во илјади денари	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)		-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

45. Наеми (продолжува)

Б. Наемател

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања на
наемот

Вкупно

Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
286	286	- - -	-
286	286	-	-
276	276	- - -	-
276	276	-	-

46. Плаќања врз основа на акции

Датум на давање на опцијата
 Датум на истекување на опцијата
 Цена на реализација на опцијата
 Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата
 Варијанса
 Очекуван принос на дивидендата
 Каматна стапка
 Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2023		претходна година 2022	
Датум на давање на опцијата	-	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-
Варијанса	-	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-

Состојба на 1 јануари

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на Надзорниот одбор
 опции дадени на членовите на Управниот одбор
 останати дадени опции
 форфетирани опции
 реализирани опции
 опции со истечен краен рок

Состојба на 31 декември

	тековна година 2023		претходна година 2022	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

47. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2023 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен горенаведените, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи

ДОДАТОК 1

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Годишна сметка за 2023 година

ДОДАТОК 2

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ

Годишен извештај за 2023 година

Штедилница ФУЛМ ДОО

Бр. 05-187/1
26.02.2024 год.
Скопје

ЕМБС: 05282748

Целосно име: Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

Вид на работа: 570


Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	49.112.561,00			49.644.315,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	0,00			0,00
142	-- Благајнички записи	0,00			0,00
143	-- Државни хартии од вредност	0,00			0,00
144	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	0,00			0,00
146	-- Кредити	0,00			0,00
147	-- Депозити	0,00			0,00
148	-- Останати побарувања	0,00			0,00
149	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	243.006.094,00			255.316.300,00
151	-- Кредити	268.941.961,00			283.381.468,00
152	-- Останати побарувања	0,00			0,00
153	-- Исправка на вредноста	25.935.867,00			28.065.168,00
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	7.982.137,00			7.958.309,00
155	-- Благајнички записи	7.982.137,00			7.958.309,00
156	-- Државни хартии од вредност	0,00			0,00
157	-- Останати должнички хартии од вредност	0,00			0,00
158	-- Исправка на вредноста	0,00			0,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти	0,00			0,00
160	-- Вложувања во придружени друштва (161+162)	0,00			0,00
161	-- Вложувања во банки	0,00			0,00



162	-- Останати вложувања во придржени претпријатија	0,00			0,00
163	-- Вложувања во подружници (164+165)	0,00			0,00
164	-- Вложувања во банки	0,00			0,00
165	-- Останати вложувања во подружници	0,00			0,00
166	-- Заеднички вложувања (167+168)	0,00			0,00
167	-- Заеднички вложувања во банки	0,00			0,00
168	-- Останати заеднички вложувања	0,00			0,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	7.045.432,00			5.685.718,00
170	-- Основачки издатоци	0,00			0,00
171	-- Издатоци за истражување и развој	0,00			0,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци,заштитни знаци и слични права	1.931.809,00			1.314.949,00
173	-- Гудвил	0,00			0,00
174	-- Останати нематеријални средства	5.113.623,00			4.370.769,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	25.167.867,00			25.103.470,00
176	-- Земјиште	0,00			0,00
177	-- Недвижности и опрема	25.167.867,00			25.103.470,00
178	-- Останати материјални средства	0,00			0,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182 +183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	207.781,00			176.059,00
180	-- Ограничени депозити	0,00			0,00
181	-- Дериватни средства чувани за управување со ризик	0,00			0,00
182	-- Вградени деривати	0,00			0,00
183	-- Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0,00			0,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	0,00			0,00
185	-- Заложени средства	0,00			0,00
186	-- Аванси за нематеријални средства	0,00			0,00
187	-- Аванси за материјални средства	0,00			0,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	0,00			0,00
189	-- Одложени даночни средства	0,00			0,00
190	-- Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	0,00			0,00
191	-- Останати побарувања	599.166,00			629.990,00
192	-- Исправка на вредноста	391.385,00			453.931,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	66.953,00			146.402,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154 +159+160 +163+166+169+175+179+193)	332.588.825,00			344.030.573,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213 +222+223+227)	233.137.119,00			243.183.115,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	4.033.051,00			4.305,00

197	-- Трансакциски сметки	0,00			0,00
198	-- Депозити	0,00			0,00
199	-- Ограничени депозити	0,00			0,00
200	-- Обврски по кредити	4.033.051,00			4.305,00
201	-- Останати обврски	0,00			0,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	222.652.375,00			238.017.244,00
203	-- Трансакциски сметки	0,00			0,00
204	-- Депозити	200.011.029,00			210.120.998,00
205	-- Ограничени депозити	22.641.346,00			27.896.246,00
206	-- Обврски по кредити	0,00			0,00
207	-- Останати обврски	0,00			0,00
208	-- Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	0,00			0,00
209	-- Издадени инструменти на пазарот на пари	0,00			0,00
210	-- Издадени сертификати за депозит	0,00			0,00
211	-- Издадени обврзници	0,00			0,00
212	-- Останати издадени должнички хартии од вредност	0,00			0,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	5.800.067,00			4.433.527,00
214	-- Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0,00			0,00
215	-- Вградени деривати	0,00			0,00
216	-- Обврски за тргување	0,00			0,00
217	-- Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0,00			0,00
218	-- Обврски за данок на добивка	29.239,00			35.987,00
219	-- Одложени даночни обврски	0,00			0,00
220	-- Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0,00			0,00
221	-- Останати обврски	5.770.828,00			4.397.540,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	14.052,00			16.937,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	637.574,00			715.102,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	0,00			0,00
225	-- Резервирања за пензии и за други користи на вработените	637.574,00			715.102,00
226	-- Останати резервирања	0,00			0,00
227	-- Субординирани обврски	0,00			0,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	99.451.706,00			100.843.458,00
229	-- Запишан капитал	75.607.001,00			75.607.001,00
230	-- Премии од акции	0,00			0,00
231	-- Откупени сопствени акции (-)	0,00			0,00
232	-- Резерви (233+234)	15.226.972,00			15.226.972,00
233	-- Законска и статутарна резерва	15.226.624,00			15.226.624,00
234	-- Останати резерви	348,00			348,00

235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	112.176,00			112.176,00
236	-- Добивка за финансиската година	1.180.671,00			1.391.752,00
237	-- Загуба за финансиската година (-)	0,00			0,00
238	-- Задржана добивка	7.324.886,00			8.505.557,00
239	-- Пренесена загуба (-)	0,00			0,00
240	-- Малцинско учество	0,00			0,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	332.588.825,00			344.030.573,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбалансна евиденција-актива	107.873.321,00			120.222.495,00
243	-- Вонбалансна евиденција-пасива	107.873.321,00			120.222.495,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	39.804.298,00			47.162.652,00
2	-- Расходи за камата	5.102.964,00			8.253.577,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	7.498.220,00			8.510.639,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	323.516,00			322.093,00
5	-- Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00			0,00
6	-- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	0,00			0,00
7	-- Нето загуба од трансакции со хартии од вредност	0,00			0,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	0,00			0,00
9	-- Нето загуба од курсни разлики	4.283,00			1.963,00
10	-- Останати приходи од дејноста	3.791.021,00			2.868.779,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	25.401.356,00			27.535.229,00
12	-- Плати	16.262.895,00			17.383.352,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	8.336.677,00			8.923.943,00
14	-- Останати користи за вработените	801.784,00			1.227.934,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	2.898.146,00			3.078.252,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	0,00			0,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	4.056.276,00			4.871.577,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	3.922.887,00			4.764.049,00
19	-- Посебна резерва за вонбалансна кредитна изложеност	0,00			0,00
20	-- Останати резервирања	133.389,00			107.528,00

21	-- Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00			0,00
22	-- Останати расходи од дејноста	11.975.480,00			12.894.831,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	1.331.518,00			1.584.548,00
24	-- Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) - (001+003+005+006+008+010)	0,00			0,00
25	-- Добивка од прекинато работење	0,00			0,00
26	-- Загуба од прекинато работење	0,00			0,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	1.331.518,00			1.584.548,00
28	-- Загуба пред оданочување (024+026-025)	0,00			0,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	150.847,00			192.796,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	1.180.671,00			1.391.752,00
31	-- Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	0,00			0,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	32,00			32,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00			12,00
34	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00			0,00
35	- - Добивка која припаѓа на малцинското учество	0,00			0,00
36	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00			0,00
37	- - Загуба која се однесува на малцинското учество	0,00			0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги) користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00

605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
606	-- Оштетување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (= АОП 171 од БС)	0,00			0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	8.048.580,00			8.085.560,00
610	-- Оштетување на софтвер со лиценца	0,00			0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	2.934.957,00			3.714.791,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	5.113.623,00			4.370.769,00
613	-- Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
614	-- Оштетување на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 174 од БС)	0,00			0,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00			0,00
618	-- Оштетување на набавени бази на податоци	0,00			0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00			0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци(< или = АОП 174 од БС)	0,00			0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
622	-- Оштетување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)	0,00			0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	26.006.156,00			26.245.364,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	3.908.214,00			4.560.184,00
627	-- Оштетување на градежни објекти	0,00			0,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	22.097.942,00			21.685.180,00

629	-- Набавна вредност на транспортни средства	1.629.222,00			1.629.222,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.629.222,00			1.629.222,00
631	-- Оштетување на транспортни средства	0,00			0,00
632	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	0,00			0,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема)	109.800,00			109.800,00
634	-- Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема	0,00			0,00
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	89.870,00			109.800,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	19.930,00			0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	6.762.581,00			7.115.463,00
638	-- Оштетување на компјутерска опрема	0,00			0,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	4.880.713,00			5.263.790,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	1.881.868,00			1.851.673,00
641	-- Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	0,00			0,00
642	-- Драгоценни метали и камења	0,00			0,00
643	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00			0,00
644	-- Други скапоцености	0,00			0,00
645	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	0,00			0,00
646	-- Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649)(< или = на АОП 005 од БУ)	0,00			0,00
647	-- Нефинансиски друштва	0,00			0,00
648	-- Финансиски друштва	0,00			0,00
649	-- Нерезиденти (АОП 650+651)	0,00			0,00
650	-- Нефинансиски друштва	0,00			0,00
651	-- Финансиски друштва	0,00			0,00
652	-- Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ)	0,00			0,00
653	-- Капитални добивки реализирани од продажба на средства	0,00			0,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	123.462,00			78.279,00
655	-- Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	39.834,00			29.072,00

656	-- Приходи врз основа на девизно работење(< или = на АОП 010 од БУ)	0,00			0,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	2.211.195,00			1.446.456,00
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	323.516,00			322.093,00
659	-- Премии за осигурување на депозити (< или = на АОП 022 од БУ)	524.440,00			571.435,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	25.401.356,00			27.535.229,00
661	-- Трошоци за плати	24.599.572,00			26.307.295,00
662	-- Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)	6.887.368,00			7.366.030,00
663	-- Даноци од плати(= на АОП 013 од БУ)	1.449.309,00			1.557.913,00
664	-- Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ)	0,00			0,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	801.784,00			1.227.934,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	1.382.863,00			1.462.722,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	6.385.827,00			6.634.803,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	197.759,00			211.194,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	973.852,00			811.504,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	346.230,00			887.776,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	1.404.747,00			1.669.279,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	242.281,00			209.507,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	9.889,00			0,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)	40.534,00			25.603,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	425.135,00			369.172,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	382.835,00			324.232,00
677	-- Комунални такси	21.096,00			23.736,00
678	-- Придонес за користење на градежно земјиште	0,00			0,00
679	-- Останато	21.204,00			21.204,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	29.190,00			25.871,00
681	-- Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00			0,00
682	-- Трошоци за девизно - валутно работење(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00			0,00

683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	12.733,00			15.965,00
684	-- Капитална загуба реализирана од продажба на средства	0,00			0,00
685	-- Загуби од курсни разлики(= на АОП 009 од БУ)	4.283,00			1.963,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	33,00			32,00
687	-- Исплатена дивиденда	0,00			0,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2473	- 64.19 - Друго монетарно посредување				58.542.070,00

Потпишано од:

JOVANKA TODOROVA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и истинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Овластен сметководител: Ј. Тодорова
 Управител:


Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје
Св.Кирил и Методиј 48, Скопје
4030999359702

Врз основа на член 240 став 2, член 352 став 1, член 384 став 7, член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, во продолжение е:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Штедилница ФУЛМ за 2023 година

Кон билансот на состојба пред распределба на резултатите за деловната година заклучена на 31. Декември 2023 година, вкупниот збир на билансната и вонбилансната активи и пасива изнесува година, во кој вкупниот приход изнесува денари 58.542.070,00 денари (31.12.2022 - 51.093.539,00 денари), вкупниот расход изнесувааш денари 56.957.522,00 (31.12.2021 - 49.762.021,00 денари), искајаната добивка за деловната година пред оданочување изнесува денари 1.584.548,00 (31.12.2022 - 1.331.518,00 денари), а нешто добивката - добивката по оданочување за 2023 година изнесува денари 1.391.752,00 (31.12.2022- 1.180.671,00 денари).

Деловната година траеше 12 месеци, покривајќи го пресметковниот период од 01.01. до 31.12.2023 година

1. Главни фактори коишто имаа влијание на определувањето на работењето на Штедилницата и промени во окружувањето на Штедилницата

Штедилница ФУЛМ е финансиска институција која е специјализирана за работење во сферата на микро кредити и микро депозити од физички лица. Недостаток на ваков вид на финансиски услуги е главниот фактор за определување на работењето на Штедилница ФУЛМ. Штедилницата во 2023 година работеше под влијание на економските ефекти од воените конфликти, енергетска и економска криза со значителен пораст на инфлацијата и пораст на референтната каматна стапка. Во 2023 година Штедилницата продолжи со активности да го прилагоди своето работење во целост со новонастанатите услови и измените во подзаконската регулатива. Во текот на 2023 година Народна банка на Република Северна Македонија во подзаконската регулатива во областа на финансиската стабилност ја донесе Одлуката за макропрудентните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физички лица. Со воведување на оваа одлука се придонесе за натамошно јакнење на финансиската стабилност, преку зајакнување на отпорноста и на кредитокорисниците и на финансиските институции во услови на постепено зголемување на системските ризици. Преку мерките се придонесува за одржување на прудентното ниво на задолженост на кредитокорисниците во однос на нивните приходи. И во отежнато деловно опкружување, Штедилницата успеа да задржи определен квалитет на кредитното портфолио. Штедилницата изврши проценка на потенцијална ненаплатливост на кредитното портфолио како последица на енергетската и економската криза и пораст на каматните стапки, преку соодветна исправката на вредност на финансиските средства.

2. Одговор на Штедилницата на промениште и нивното влијание

Со цел да одговориме на промените во деловното опкружување во текот на 2023 година, Штедилницата продолжи со мерките за спретување со ризиците поврзани со значителен пораст на инфлацијата и пораст на референтната каматна стапка и на своите клиенти им понуди кредити и со фиксни каматни стапки. За спретување со економската и енергетската криза, а заради минимизирање на кредитниот ризик Штедилницата во 2023 година продолжи со исплата на кредити со подетална анализа на кредитната способност на клиентите при што се водеше сметка за задолженоста на кредитокорисниците во однос на нивните приходи. Во текот на 2023 година поради високата инфлација дојде до пораст на референтната каматна стапка, а со тоа и до пораст на каматната стапка на кредитите и депозитите со што каматниот



ризик може да се трансформира во кредитен ризик поради неможноста клиентите редовно да ги сервисираат доспеаните обврски. Продолживме со воведување на иновативни продукти за кредитирање и штедење, како дел од зелената агенда Go Green, извршивме дополнна и измена на постоечките продукти, имаше зголемена маркетинг кампања за кредитирање и штедење (посебно преку интернет страницата на Штедилница ФУЛМ и социјалните медиуми), (посебно преку програмата за поедноставен пристап кон продолживме со реализација на ДЦА и ЕаСи програмата за поедноставен пристап кон кредитни линии во руралните средини. Штедилницата за своите клиенти овозможи користење на мобилната апликација - mFULM надополнета со е-банкарство со електронски пристап со можност за плаќање на услугите на штедилницата, онлајн апликации и веб пристапи за идентификација на клиентите. Со цел да ги подобри условите за работа и сигурност на информативниот систем, Штедилницата продолжи со имплементација на новиот СИЕМ софтверски пакет. Во 2023 година бројот на вработени во однос на претходната година е непроменет и на 31.12.2023 година изнесува 32 вработени.

3. Политика на вложување за одржување и поддршка на усиешноста на Штедилницата
Штедилницата ФУЛМ во текот на 2023 година се стекна со нови нематеријални средства, основни средства и ситен инвентар во износ од 1.722.539,00 денари (31.12.2022 - 5.283.725,00 денари), Штедилницата инвестираше во набавка на софтверски модули за усогласување со законската регулатива, инвестираше во нова хардверска опрема и огноотпорна опрема за централна архива.

4. Политика на извори на средствува на Штедилницата

Согласно политиките на Штедилницата, најголем дел од остварените позитивни резултати од работењето, успеавме да ги оствариме од сопствени извори на средства. Изворите на средства на Штедилницата се сопствениот капитал, резервите, депозитите на население. Во структурата на пасивата капиталот и резерви учествуваат со 29,3%, депозитите на население учествуваат со 69,2%, другите обврски учествуваат со 1,5% во вкупната пасива.

5. Политика на однос на долгорочниот долг спрема основна главнина

Штедилницата ФУЛМ нето добивката од 1.180.671,00 денари од деловната 2022 година ја распредели за реинвестирана добивка согласно Одлука. Реинвестираната добивка беше целосно искористена во 2023 година за проширување на дејноста на Штедилницата.

6. Политика на управување со ризик

Штедилницата во своето работење е изложена на повеќе ризици: кредитен ризик, оперативен ризик, ликвидносен ризик, ризик од концентрација на изложености на штедилницата, репутациски ризик, стратегиски ризик, ризик од промена на каматни стапки и други ризици. Следејќи ја законската регулатива на Народна банка на Република Северна Македонија, Штедилницата обезбеди соодветна рамка за управување со ризиците на кои е изложена во своето работење. Функцијата на управување со ризиците е организирана на начин што овозможува имплементација на политиките за управување со ризици. Во текот на годината Штедилницата изврши измена и дополнна на повеќе политики и интерни акти со цел истите да се усогласени со законската и подзаконската регулатива на Народна банка на Република Северна Македонија.

7. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Согласно член 455 и 456 од Закон за трговски друштва, Штедилница нема реализирано голема зделка или меѓусебно поврзани зделки чија вредност изнесува над 20% од книgovodствената вредност на друштвото според последните финансиски извештаи. Согласно член 457 од ЗТД, Штедилницата нема реализирано зделки со заинтересирани страни.

8. Вонбилансни средствува на Штедилницата

На 31.12.2023 година, вонбилансната евиденција на Штедилницата е 120.222.495,00 денари (31.12.2022 - 107.873.321,00 денари). Согласно МСФИ, вредноста на вонбилансната евиденција не е одразена во билансот на состојба.



9. Изгледи за идниот развој на Штедилницата и деловен поштфай

Макроекономските услови во кои Штедилницата ќе ја остварува својата активност во текот на 2024 година се условени од домашните политички случувања какои од сеуште неизвесниот и непредвидлив глобален амбиент и присутните ризици предизвикани од воените конфликти, кој амбиент создава ризици за економски раст и инфлација. Штедилницата очекува кредитен раст во 2024 година, кој би се финансирал првенствено од депозитната база на Штедилницата, за која исто така се очекува пораст.

Штедилницата ќе ги преземе сите неопходни активности за прилагодување кон новонастапатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирана пред се на одржување на квалитетот на кредитното портфолио и изнаоѓање на флексибилни решенија на барањата на клиентите кои ќе бидат најзасегнати од економската криза и влијанието на инфлацијата, ефикасно управување со трошоците и дигитализација на процесите. Основната определба е максимално искористување на постојаните капацитети, максимално ангажирање на вработените во Штедилницата и интензивирање на активностите за воведување на платњжни услуги. Позитивниот тренд од преземениот деловен потфат не насочува кон преземање на нови активности кои би се движеле во правец на промовирање на нови депозитни и кредитни продукти од зелена агенда Go Green, наменетии за енергетска ефикасност и за заштита на животната околина.

10. Активности во сферата на истражувањето и развој

Штедилницата ФУЛМ планира да преземе активности во сферата на истражувањето и развојот по принципот на преземање на „знаење и умеење“, од земјите со понапредна и поразвиена технологија со цел вклучување во пазарните трендови.

11. Информации во врска со съекнувањето на съсъствени удели или акции

Штедилница ФУЛМ нема сопствени удели или акции во други друштва

12. Надоместоци на органи за управување

Максималното ангажирање на органите на управување во услови на енергетска и економска криза доведе до зголемување на обемот на деловни активности на Штедилницата во текот на 2023 година. Во текот на годината се исплатени надомести за членовите во органите на управување во Штедилницата ФУЛМ во вкупен износ од 811.504,00 денари (31.12.2022 - 839.956,00 денари). Согласно Изјавите на членовите во органите на управување вкупните плати и бруто надомести изнесуваат 4.200.305,00 денари за 2023 година вклучувајќи ги и надоместите од Штедилница ФУЛМ.

ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИИ

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје заклучно со 31.12.2023 година има Централа во Скопје, б (шесет) Филијали низ Македонија и тоа Филијала Муртино во Струмица, Филијала Полоѓ Тетово, Филијала Тиквешија во Кавадарци, Филијала ЈСП Скопје, Филијала Битола во Битола, Филијала Центар, во општина Центар, Скопје и 1 (едно) шалашерско месно ЈСП во Општина Гази Баба Скопје.

Освртување на усвоени деловни резултати се нашаа основна цел и визија за наредниот пресметковни период.

Управител

М-р Елеонора Згоѓанин Петровик

